


НА МИНАТОНЕДЕЛНИОТ ДЕН "Д" НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Во најголемата аукциска продажба на акциите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија во 110 компании, беа продадени атрактивните акции во добротоечките фирми во државата. Наместо очекуваните околу 35 милиони евра, сметано според номиналната вредност на акциите, минатата седмица беа постигнати 27,3 милиони евра (заедно со парите за "Градски аптеки") во 20 трансакции и продажба на 3 удели. Така, на пример, за 6,60 отсто од капиталот на "Фершпед", почетната цена на акција од 37.399 денари скокна на 80.000 денари, а пакетот се продаде за 95,6 милиони денари. Тројцата наддавачи за 6,18 отсто од капиталот во "Алкалоид", вредноста на акцијата ја дуплираа од почетни 1.563 на 3.804 денари и пакетот се продаде за око-



ДРЖАВНАТА КАСА ПОБОГАТА ЗА 27,3 МИЛИОНИ ЕВРА

■ Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

лу 5,4 милиони евра. За акциите на "Макпетрол", од 5,25 отсто имаше само еден понудувач и го купи по почетната вредност од околу 3,2 милиони евра. Неофицијално, акциите на "Макпетрол" и на "Алкалоид" ги купиле досегашни акционери, кои во рок од една година треба да ги продадат.

Пакетот од 4,74 отсто во Топлификација се продаде за вкупно 66,7 милиони денари. Капиталот во Фабриката за квасец и алкохол во Битола го привлече интересот на осум понудувачи и цената на една акција од 3.127 денари се искачи до дури 40.000 денари. Пакетот од 4 отсто се продаде за вкупно 20 милиони денари.

Дека интересот за одредени фирми беше голем ука-

Со јавно берзанско наддавање, истиот ден за 13 милиони евра беа продадени и 75 отсто од акциите на "Градски аптеки", иако нивната почетна цена изнесуваше 2,29 милиони евра. Новите сопственици на скопските "Градски аптеки" се фармацевтските куќи "Алкалоид", "Зегин" и "Фармакорп".

ГРЕШКА

Во брзањето, се поткрадна и една брокерска грешка. При наддавањето за акциите на краварската фарма "Гоце Делчев" од Трубареве, брокерот наместо да ја зголеми претходната понуда од 17.510 денари за 10 денари, издал налог во вредност од 175.200 денари за акција. Трансакцијата беше поништена и се закажа нова аукција за истиот ден попладнето.

жува и примерот на "Реплек". Имено, вредноста на пакетот од 2,70 отсто од акциите во "Реплек" што се понуди со дисконт од 50 отсто, во текот на тргувањето се удвои. Од

17.198 денари, во последните три секунди од тргувањето, една акција скокна на 35.438 денари. Пакетот во "Реплек" се продаде за 24,8 милиони денари.

Во посебна трансакција, со јавно берзанско наддавање, за 13 милиони евра беа продадени и 75 отсто од акциите на "Градски аптеки", иако нивната почетна цена изнесуваше 2,29 милиони евра. Новите сопственици на скопските "Градски аптеки" се фармацевтските куќи "Алкалоид", "Зегин" и "Фармакорп".

Целосно се продадени 21 аптека, а 16 објекти, кои се во состав на амбуланти и поликлиники, ќе им бидат дадени под закуп на истиве газди. Инаку, во "Градски аптеки" има 210 вработени. Оние вработени кои се со повеќе од две години работен стаж бесплатно добија 5 отсто од акциите, а 20 можеа да купат со попуст. Новите газди на аптеките нема да имаат право во наредните пет години да ја пренаменат дејноста, а најмалку една година ќе немаат право да ги отпуштаат вработените.